

## РЕФЕРАТ

### за избор на наставник од научната област “Управно право (50802)” на Правен факултет – Кичево при Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола

Врз основа на член 132 од Законот за високото образование, член 223 од Статутот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, член 69 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Правниот факултет – Кичево и Правилникот за единствените критериуми и постапка за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, Наставно-научниот совет на Правниот факултет во Кичево на седницата одржана на ден 24.06.2016 година, со Одлука бр. 02-299/9 формира Рецензентска комисија за избор на еден наставник од научната област “Управно право (50802)”, во следниот состав:

1. проф. д-р Темелко Ристески – претседател,
2. проф. д-р Мирјана Сланинка - Динева – член,
3. вон. проф. д-р Ристо Речковски – член.

Членовите на Комисијата, заблагодарувајќи се на укажаната чест, а по целосно разгледување на добиените материјали од спроведениот конкурс, го поднесуваат следниот:

## ИЗВЕШТАЈ

На распишаниот конкурс за избор на наставник од научната област “Управно право (50802)” објавен во дневните весници “Нова Македонија” и „Лајм“ на ден 05.04.2016 се пријави еден кандидат: д-р Дејан Витански, наставник во звање доцент на Правниот факултет- Кичево.

### 1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

#### 1.1. Едукација

Д-р Дејан Витански е роден на 08.01.1979 година во Ресен. Основно и средно образование завршил во Ресен. Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2001 година, како еден од најдобрите студенти во генерацијата и се стекнал со стручниот назив дипломиран правник. Во 2004 година продолжил на постдипломските студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, каде во 2007 година го одбрал магистерскиот труд со наслов „Статусот на државниот службеник во Република Македонија“ и се стекнал со научен степен – **магистер на правни науки, од областа на Управното право**. Во 2011 година, на истиот факултет ја одбрал докторската дисертација со наслов „Начелото на сервисна ориентација на државната администрација“ и се стекнал со научен степен **доктор на правни науки**.

## 1.2.Професионално и наставно-образовно искуство

- 2002-2004: работел во ТВ Сител, како новинар во дневно-информативната програма;
- 2006-2007: бил договорно ангажиран како помлад асистент на Интердисциплинарните студии по јавна администрација при Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола, на предметите: Јавна и државна администрација, Управно право, Управно-процесно право и Службенички систем;
- 2009-2011: асистент на Правниот факултет-Кичево по предметите: Управно-процесно право, Семејно право и Стварно право;
- 2011-2016: работи како доцент на Правниот факултет-Кичево по група предмети на додипломските студии, и тоа:
  - Вовед во право;
  - Административно право и административна постапка;
  - Граѓанско процесно право; и
  - Јавна и државна администрација;
- 2012-2016: е ангажиран за одржување настава на вториот циклус студии и тоа:
  - Модул: Деловно право;
    - Јавна управа и јавни служби;
  - Модул: Казнено право;
    - Прекршочно право и прекршочна постапка;
  - Модул: Граѓанско право;
    - Земјишно и книжно право
- 2015: е избран за Раководител на втор циклус (последипломски студии) на Правниот факултет-Кичево

Д-р Дејан Витански наставно-образовната дејност ја извршува одговорно и максимално посветено, коректно и професионално се однесува со колегите, соработниците и студентите. Потврда на овие карактеристики на кандидатот се и континуираните високи оценки од студентите, презентирани по извршената евалуација, и тоа во поглед на неколку параметри (квалитетна и редовна реализација на настава, посветеност, практикување на интерактивни методи, мотивација на студентите, објективност и непристрасност во оценувањето, достапност и отвореност за консултации и соработка со студентите, предавање и испитување по соодветни предметни програми, итн.). Во овој контекст, приложени се и резултатите од анкетата на студентите:

1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата:

Просечна оцена – 4.00

2. Наставникот за време на наставата е посветен и предизвикува интерес кај студентите:

Просечна оцена – 3.91

3. Наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира студентите за вклучување во наставниот процес:

Просечна оцена – 3.77

4. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите:

Просечна оцена – 3.73

5. Дополнителните активности се во функција на зголемување и продлабочување на знаењата:

Просечна оцена – 3.73

6. Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења:

Просечна оцена – 3.91

7. Фондот на часови за предавања и вежби е соодветен на обемот и тежината на предметната програма:

Просечна оцена – 3.5

8. Наставникот редовно ја изведува наставата:

Просечна оцена – 4.43

9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите:

Просечна оцена – 4.62

10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво:

Просечна оцена – 4.52

11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите:

Просечна оцена – 4.43

12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот:

Просечна оцена – 4.14

13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни и применливи знаења и вештини:

Просечна оцена – 4.14

14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература:

Просечна оцена – 4.19

15. Прашањата и задачите кои се поставуваат на колоквиумите и на испитите се во рамките на материјалот од предметната програма:

Просечна оцена – 4.29

16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира со профилот на студиската програма:

Просечна оцена – 4.24

### 1.3. Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност

Во изминатиот период кандидатот доцент д-р Дејан Витански, покрај наставно-образовната дејност пројавува активност и на планот на научната, стручната, истражувачката и апликативната дејност, манифестирана преку учество на меѓународни и домашни научни симпозиуми, конференции, дебати и семинари, преку објавување и презентирање на научни и стручни трудови. Во нив врши успешно презентирање на сознанија од научните подрачја во кои пројавува особен интерес.

Во досегашната научно-истражувачка работа, доцент д-р Дејан Витански ги има објавено следните научни и стручни трудови, од кои најголем дел во меѓународни научни списанија и публикации:

1. Determination of attributes specifics of administrative law relations within the set of social relations, International journal scientific papers, Bansko, Republic of Bulgaria, Editor: IKM-Skopje, 2016;
2. The place and the role of secondary general acts in the legal system of laws, International journal scientific papers, Bansko, Republic of Bulgaria, Editor: IKM-Skopje, 2016;
3. Discretionary powers of the administration – necessity or folding screen for abuses, International journal scientific papers Vol 11/1, Bansko, Republic of Bulgaria, Editor: IKM-Skopje, 2015;
4. Професионалните кадри како супстанцијален елемент на административниот систем, Человек в глобалном мире, Международной научной конференции-Воронеж, Издательский дом ВГУ, 2015;
5. Measuring the performances in the healthcare sector, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers Vol.8/2, Institute of knowledge management, Skopje 2015;
6. Positive discrimination and representative bureaucracy, HORIZONS, International scientific journal, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume 18, 2015;
7. Discretionary powers of the administration, (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies International, Vol. 3, No. 2, 2015;
8. Knowledge and competence as a basic substrate of meritocracy system in state authorities, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers Vol.9, Institute of knowledge management, Skopje 2015;
9. Free movement and mobility of public servants within the EU, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers Vol.9, Institute of knowledge management, Skopje 2015;

10. Terrorism as a transnational problem and challenge, The first international scientific and professional conference of victimology in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 5 mart, 2015;
11. The effectiveness of the existence and functioning of the institution of Ombudsman, International Journal of Recent Research in Arts and Sciences Volume 4, MIT Univerzitet Skopje, 2015;
12. Reforms aimed at service orientation of security services, International Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03 June 2015, Ohrid;
13. Systems selection and promotion of civil servants in the security bodies, International Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03 June 2015, Ohrid;
14. Бирократијата низ гротескна призма, Меѓународен дијалог: исток-запад, Шеста меѓународна научна конференција, Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, 2015;
15. Public administration and public policy – dichotomy vis-à-vis loans complementarily, Втора меѓународна научна конференција, Општествените промени во глобалниот свет, Штип, 2015;
16. The knowledge of the clerks as a condition „sine qua non,, for creation a functional administrative system, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers Vol.7, Institute of knowledge management, Skopje 2014;
17. Knowledge-the most important resource and driver of the economic and social development, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers Vol.4, Institute of knowledge management, Skopje 2014;
18. Принцип на сервисна ориентација на администрацијата, First international scientific conference, Social change in the global world, Центар за правно-политички истражувања, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, 2014;
19. Контрола над администрацијата, Годишник на Правен факултет-Кичево, 2013;
20. “3-E“ administrative principles – efficiency, effectiveness and economy, HORIZONS, International Scientific magazine, University St.Kliment Ohridski-Bitola, Volume 8, 2012;
21. Европски административен простор, Меѓународно научно списание Хоризонти, Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, 2011;

22. Службеничка етика во општинската администрација, ПРОЕКТ: Граѓаните во одлучувањето за областите од локално ниво и значење, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје, 2011;
23. За институцијата Народен правобранител, Годишник на Правен факултет-Кичево, 2011;
24. Одговорност на државните службеници, Зборник на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје во чест на проф. д-р Томислав Чокревски, Скопје, 2010;
25. Деполитизација на вработените во органите на управата, Зборник на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје во чест на проф. д-р Владимир Митков, Скопје, 2010;
26. Мерење на перформансите во административниот сектор, Научно списание Хоризонти, Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, 2010;
27. Респонзивност и сервисна ориентација на државната администрација, Меѓународен научен собир: Социо-културните аспекти на европската интеграција, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања и Здружение „Мариовско-мегленски културни средби“-Прилеп, 2009;
28. Административна бирократија, Годишник на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања за 2008 година;
29. Селекција на државните службеници, Годишник на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања за 2007 година;

Во текот на својата стручна и академска кариера, доцент д-р Дејан Витански учествувал со свои презентации и на **меѓународни конференции, симпозиуми и научни трибини:**

1. Determination of attributes specifics of administrative law relations within the set of social relations, Bansko, Republic of Bulgaria, 08-10 april 2016;
2. The place and the role of secondary general acts in the legal system of laws, Bansko, 08-10 april 2016;
3. Discretionary powers of the administration – necessity or folding screen for abuses, 2015
4. Reforms aimed at service orientation of security services, International Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03 June 2015, Ohrid;

5. Systems selection and promotion of civil servants in the security bodies, International Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03 June 2015, Ohrid;
6. Public administration and public policy – dichotomy vis-à-vis loans complementarily, Втора меѓународна научна конференција, Општествените промени во глобалниот свет, Штип, 2015;
7. Бирократијата низ гротескна призма, Меѓународен дијалог: исток-запад, Шеста меѓународна научна конференција, Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети Николе, 2015;
8. Terrorism as a transnational problem and challenge, The first international scientific and professional conference of victimology in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 5 mart, 2015;
9. Measuring the performances in the healthcare sector, 5rd international scientific conference;
10. Knowledge and competence as a basic substrate of meritocracy system in state authorities,
11. Free movement and mobility of public servants within the EU,
12. The knowledge of the clerks as a condition „sine qua non,, for creation a functional administrative system, 3<sup>rd</sup> international scientific conference: Knowlwdge – capital of the future, Bansko, R.Bulgaria, 27-29 November 2014;
13. Knowledge-the most important resource and driver of the economic and social development, 3<sup>rd</sup> international scientific conference: Knowlwdge – capital of the future, Bansko, R.Bulgaria, 27-29 November 2014;
14. Принцип на сервисна ориентација на администрацијата, First international scientific conference, Social change in the global world, Центар за правно-политички истражувања, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, 2014;

За потребите на наставно-образовниот процес доц.д-р Дејан Витански ги има објавено следните **книги**:

1. Јавна и државна администрација, Второ издание, Скопје, 2014;
2. Јавна и државна администрација, Прво издание, Кичево, 2013;
3. Јавна администрација – состојби, проблеми и предизвици, Кичево, 2012;
4. Сервисна ориентација на администрацијата, Гостивар, 2011;
5. Статусот на државниот службеник во Република Македонија, со осврт во европските земји, Скопје, 2008.

## ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Рецензентската комисија со внимание ја прегледа и оцени приложената пријава со соодветната документација на кандидатот доцент д-р Дејан Витански и констатира дека истиот ги исполнува во целост условите и критериумите наведени во Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Правилникот за критериумите и постапка за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола и општите акти на Правниот факултет- Кичево, за избор во наставно-научно звање – вонреден професор во научната област Управно право (50802). Во прилог на тоа е и фактот дека темите што кандидатот ги обработувал во неговата научна, стручна и истражувачка дејност се блиско поврзани со содржините на областа во која ќе биде избран, како и дека тој располага со наставно-образовно и истражувачко искуство во Правниот факултет- Кичево при Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола како доцент по предмети од научното поле и соодветната област.

Имајќи предвид дека доцент д-р Дејан Витански објавил научни и стручни трудови, учествувал на меѓународни научни конференции, преку кои се потврдил и ги афирмирал своите знаења и компетенции, особено во областа на Управното право (50802), како и неговиот вкупен ангажман во наставно-образовниот процес на прв и втор циклус студии, цениме дека станува збор за мошне солиден научен работник, кој е трудољубив и продуктивен член на универзитетската заедница. Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, а имајќи ја предвид содржината на целокупната наставно-образовна, научно-истражувачка, стручна и апликативна активност на кандидатот, **Рецензентската комисија во состав: ред. проф. д-р Темелко Ристески - претседател, ред. проф. д-р Мирјана Сланинка Динева-член и вонр. проф. д-р Ристо Речкоски- член со задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Правен факултет - Кичево при Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, да го прифати овој извештај и да го избере д-р Дејан Витански за наставник во наставно-научно звање вонреден професор во научната област Управно право (50802).**

### Рецензентска комисија:

1. д-р Темелко Ристески, редовен професор с.р.
2. д-р Мирјана Сланинка Динева, редовен професор с.р.
3. д-р Ристо Речкоски, вонреден професор с.р.

